

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 1.2 – 26.2.2016

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети

1 година: 1.02 - 5.02

2 година: 8.02 - 12.02

3 година: 15.02 - 19.02

4 година: 22.02 - 26.02

Напомена: Ве молиме да го почитувате терминот за запишување на Вашата студиска година. Во спротивно по истекот на последниот рок се смета за задоцнето запишување.

ЕЛЕКТРОНСКО БИРАЊЕ:

- 1, 2, 3 и 4 година преку **iKnow** системот, прво правите упис во летен семестар, а потоа ги бирате предметите во делот предмети
- Останатите студенти ги пријавуваат предметите преку својот **интернет профил** во делот Моите предмети

Ве молиме по извршеното бирање на предметите повторно да го проверите вашиот профил, односно избраните предмети.

НАПОМЕНА: БИРАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИ НЕ ЗНАЧИ ДЕКА ИСТИТЕ ПРЕДМЕТИ СЕ ПРИЈАВЕНИ ЗА ИСПИТ.

ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМ ВО РОКОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ ПИШЕТЕ НИ НА: ekts.sluzba@gmail.com

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА:

1. **Семестрален лист** за заверка на зимскиот семестар со 50 денари уплатница за административна такса.
2. **Уписен лист за летниот семестар** со 50 денари уплатница за административна такса.
3. **Пополнет индекс*** во кој се запишани **претходно електронски избраните** предмети согласно со долунаведеното упатство **(ПРИЛОГ 2)**
* задолжително со печат од систематски преглед (за студентите од 1 година)
4. **Уплатница за школарина** уплатена на сума пресметана според тоа колку кредити запишува студентот **(ПРИЛОГ 1)**
УПЛАТИТЕ ЗА ПРЕЗАПИШУВАЊЕ ДА БИДАТ НА 1 ПОСЕБНА УПЛАТНИЦА (ПРИЛОГ 1)

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- Согласно член 323 од Статутот на УКИМ студентите запишани прв пат во учебната 2013/2014 и потоа кои запишуваат задолжителен предмет по 3-ти пат поминуваат во квота со кофинансирање.

- Студентите запишани првпат во учебната 2013/2014 и потоа година преминуваат од државна во квота со кофинансирање, ако при запишување на зимскиот/летниот семестар во учебната 2015/2016 година немаат освоено 50% од ЕКТС кредити во зимскиот/летниот семестар од учебната 2013/2014 година. Оваа одлука се однесува при запишување на сите наредни зимски/летни семестри.


- Согласно чл. 99 ст. 15 од Законот за високото образование студентите се должни во секоја студиска година задолжително да посетуваат практична настава која не може да биде пократка од 30 дена како еден условите за запишување на наредната студиска година. За реализација на практичната настава студентите се должни да ја пополнат и да ја заверат упатницата која можете да ја преземете од веб страната на факултетот во секторот за студентски прашања. Потврдата од завршена практична настава ќе биде услов за запишување на зимскиот семестар, односно наредната студиска година 2016/2017.

- Се замолуваат студентите оцените за положените предмети да им бидат впишани во индексот пред заверката/уписот на семестарот.


- Студентите коишто го положиле последниот испит од студиската програма и им е останата само одбраната на дипломскиот труд треба веднаш по положувањето на последниот испит да го достават индексот во секторот за студентски прашања за проверка на студентското досие и исполнетоста на условите за одбрана на дипломскиот труд.

- Студентите кои го имаа запишано дипломскиот труд и на кои рокот за изработка односно одбрана на дипломскиот труд го преминува рокот за запишување на летниот семестар вршат запишување на летниот семестар само со уписан лист и уплата за административна такса. Оние студенти кои дипломскиот труд им останува како обврска во летниот семестар се должни истиот да го запишат.

ПРИЛОГ 1 - ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЗА УПИС ПО КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТИ ПО МОДУЛАРНИ СТУДИИ



ЕДЕН ПРЕДМЕТ = 5 КРЕДИТИ




ДРЖАВНА КВОТА 200€

КОФИНАНСИРАЊЕ - 400€

- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет


- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет
- Предмет



- ПРИЛОГ 2 -

УПАТСТВО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МОДУЛАРНИ СТУДИИ

ПРЕЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО ИНДЕКСОТ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ПО СЛЕДНИОТ РЕДОСЛЕД



До максимум од **30 кредити** (6 предмети)


7 предмет (до 35 кредити) се доплаќа види упатство за пресметување
односно 40 кредити за студенти со **просек** повисок од **8.5**

НАПОМЕНА: Максималниот број на студенти во слободен изборен предмет е **50** (односно првите педесет студенти кои го избрале предметот како слободен изборен)

ПРИЛОГ 3 ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД СТАРОТО ЕКТС

1. Студентите запишани во академската **2008/2009** година ги запишуваат заостанатите предмети по семестри. Истите ги плаќа според кредитите што тие ги носат и според сумата која ја плаќаат при упис (200, 400 или 500€ во денарска противвредност),
2. Студентите запишани во академската **2008/2009** година должни се да ги завршат своите обврски согласно студиската програма по која се запишале до **14.9.2016**.

По истекот на овие рокови студентите можат да ги продолжат своите студии по активните модуларни студиски програми.



ПРИМЕРИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТ:

6 кредити	×	205 денари	=	1230 ден.
6 кредити	×	410 денари	=	2460 ден.
6 кредити	×	515 денари	=	3090 ден.